

1.	Наслов на наставниот предмет	ПРАВДА И ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА ЕУ			
2.	Код				
3.	Студиска програма	Правни студии, мастер студии по казнено право			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје			
5.	Степен (прв, втор, трет)	Втор			
6.	Академска година/семестар	Петта/трети	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Гордан Калајџиев , редовен професор Проф. д-р Александра Деаноска – Трендафилова , вонреден професор			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции):				
	<p>Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења за европското обединување и развитокот на концепцијата за правдата и внатрешните работи, да се стекнат со знаења за правниот и политичкиот систем на ЕУ, европските судски институции и другите институции на правдата и внатрешните работи и сл., како и да се запознаат со заедничките политики и судската соработка за одредени области како што се миграциите и азилот, судската и полициската соработка во казнената област и европските правни стандарди во различни области, а пред се поврани со подрачјето на слобода, безбедност и правда.</p>				
11.	Содржина на предметната програма:				
	<p>Во рамките на овој предмет се изучуваат: правдата како категоријален поим на позитивниот правен поредок на ЕУ и внатрешните работи кои претставуваат вкупност на активности на државата што имаат за цел остварување ефикасност и ефективност на внатрешниот институционално-правен поредок. Функциите на правда и внатрешни работи се вклучени во поранешните прв и трет столб на Европската унија, а денес тоа го претставува подрачјето на слобода, безбедност и правда. Предмет на проучување се: правниот систем и унификацијата и европеизацијата на националните правни системи и на човековите слободи и права во Европа како подрачје на слобода, безбедност и правда, европските судски институции и другите институции на правдата и внатрешните работи, европското државјанство, заедничките политики и судската соработка и полициската соработка во казнената област и европските правни стандарди кои се суштински и централни прашања на проблематиката со која се занимава оваа дисциплина. Како посебно прашање на анализа се јавува процесот на европеизација и евроинтеграција на македонскиот систем на правда и внатрешни работи.</p> <p>Меѓу наведеното, одделно ќе бидат обработени следните теми:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Европското обединување и развитокот на концепцијата за правдата и внатрешните работи • Политичкиот систем на еу: рефлексии врз концептот на правдата и внатрешните работи • Правниот систем на еу • Унификација и европеизација на националните правни системи • Човековите слободи и права: Европа како простор на слобода, на безбедност и на правда • Европски судски институции • Други европски институции на правдата и на внатрешните работи 				

	<ul style="list-style-type: none"> • Судска и полициска соработка во казнената област • Европски стандарди во областа на правдата и на внатрешните работи • Европеизација и евроинтеграција на македонскиот систем на правда и на внатрешни работи 			
12.	Методи на учење:	<p>Материјата е поделена во 12 тематски единици по 3,5 часа. За секоја тема на студентите однапред ќе им биде посочена соодветна литература за подготовка на часот и нивно активно вклучување во интерактивна настава.</p> <p>Наставата ќе се одвива преку предавања и вежби, подготовка на презентации и мини-истражувања и слични проекти, посета на соодветни институции или посета на гости предавачи од соодветни институции зависно од темата на часот, учество на семинари и сл.</p>		
13.	Вкупен расположлив фонд на време	150 часа		
14.	Распределба на расположливото време	15 недели по 3,5 часа		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања – теоретска настава	52,5
		15.2	Вежби	/
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	17,5
		16.2	Самостојни задачи	/
		16.3	Домашно учење	80
17.	Начин на оценување			
	17.1	Тестови/завршен испит		100 поени
	17.2	Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна)		/
	17.3	Активност и учество		/
18.	Критериуми за оценување (бодови / оценка)	до 51 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Освоени најмалку 40 бода од завршен испит и освоени најмалку 11 бода од проектна задача (кумулятивно).		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Евалуација и самоевалуација		
22.	Литература			
	22.1	Задолжителна литература		

		Р. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Владо Камбовски	Правда и внатрешни работи на ЕУ	Скопје	2005
	22.2	Дополнителна литература				
		Р. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Владо Камбовски,	Меѓународно казнено право (одбрани поглавја)		Скопје 1998
	2.		Acquis of the European Union, title IV of the TEC, title Vi of the TEU, European Commission, DG Justice, Liberty and Security	on web		
	3.					